



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 30 септември 2019 година

Соопштение за печат

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците¹: август 2019 година

- Просечната каматна стапка на вкупните кредити, во август, и натаму се намалува сведувајќи се на нивото од 5,13%, што претставува месечен и годишен пад од 0,02 п.п. и 0,36 п.п., соодветно. Просечната каматна стапка на вкупните депозити се задржа на нивото од 1,38% од претходниот месец, додека на годишно ниво забележа пад од 0,04 п.п.
- Во август, просечната каматна стапка на новоодобрените² кредити оствари месечно намалување од 0,07 п.п. и изнесува 4,61%, додека споредено на годишна основа, кај оваа каматна стапка е остварено намалување од 0,24 п.п. Просечната каматна стапка на новопримените депозити изнесува 1,10% и на месечна и годишна основа се намали за 0,17 п.п. и 0,44 п.п., соодветно.

Табела 1. Каматни стапки на вкупните и на новите кредити и депозити³

	8.2018	9.2018	12.2018	1.2019	2.2019	3.2019	4.2019	5.2019	6.2019	7.2019	8.2019
во % на годишно ниво											
Вкупни кредити	5.49	5.46	5.33	5.30	5.28	5.26	5.23	5.20	5.19	5.15	5.13
Корпоративен сектор	4.81	4.77	4.63	4.59	4.57	4.54	4.52	4.48	4.45	4.42	4.38
Домаќинства	6.18	6.17	6.08	6.03	6.02	6.01	5.98	5.94	5.92	5.86	5.84
Новоодобрени кредити	4.85	4.86	4.49	4.77	4.76	4.84	4.71	4.68	4.70	4.68	4.61
Корпоративен сектор	4.58	4.58	4.30	4.43	4.33	4.53	4.31	4.34	4.29	4.20	4.22
Домаќинства	5.35	5.39	5.03	5.41	5.54	5.49	5.35	5.18	5.22	5.27	5.22
Вкупни депозити	1.42	1.42	1.41	1.42	1.42	1.42	1.41	1.41	1.41	1.38	1.38
Корпоративен сектор	1.60	1.71	1.69	1.72	1.74	1.74	1.70	1.61	1.61	1.61	1.58
Домаќинства	1.40	1.39	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.35	1.35
Новопримени депозити	1.54	1.57	1.40	1.44	1.56	1.42	1.27	1.31	1.15	1.27	1.10
Корпоративен сектор	1.49	1.49	1.04	1.29	1.26	1.15	1.02	1.12	0.96	1.22	0.89
Домаќинства	1.59	1.60	1.60	1.49	1.69	1.63	1.48	1.50	1.25	1.30	1.23

Извор: НБРСМ.

¹ Под „каматна стапка“ се подразбира пондеризирана просечна каматна стапка искажана во проценти на годишно ниво. За подетално објаснување види ја методологијата

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf

² Во однос на каматните стапки на новоодобрените кредити/новопримените депозити се карактеристични променливи движења. Ваквите движења на каматните стапки произлегуваат од промените на обемот на новите депозити/кредити (којшто од месец во месец може позначително да се менува), како и од новодоговорената каматна стапка.


³ Ефектите од промените во методологијата објавени во информацијата на 20 јули 2018 година (www.nbrm.mk/content/statistika/informaci/Informacija_za_promeni_vo_monetarnata_statistika_mk.pdf) не се согледуваат кај поединечните категории каматни стапки на депозитите/кредитите (во денари без валутна клаузула, во денари со валутна клаузула и во странска валута), туку само кај агрегираните каматни стапки (во денари и во странска валута) коишто не се предмет на анализа во соопштението, но се објавуваат на интернет-страницата на НБРСМ.




Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

1. Каматни стапки на корпоративниот сектор⁴


- Просечната каматна стапка на вкупните кредити одобрени на корпоративниот сектор, во август, забележа пад од 0,04 п.п. и изнесува 4,38%. Притоа, надолната промена се должи на намалувањето на каматните стапки на денарските кредити без и со валутна клаузула (за 0,05 п.п. и 0,03 п.п. соодветно), во услови на непроменета каматна стапка на кредитите во странска валута. Споредено на годишна основа, кај оваа каматна стапка е забележан пад од 0,43 п.п.




Извор: НБРСМ.



- Каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор, овој месец, изнесува 4,22%, што преставува месечен пад од 0,02 п.п. Падот се должи на намалувањето на каматните стапки на денарските кредити со и без валутна клаузула (за 0,21 п.п. и 0,04 п.п., соодветно), во услови на раст на каматната стапка на кредитите во странска валута (за 0,20 п.п.). Каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор бележи намалување од 0,36 п.п. во однос на август минатата година.



Извор: НБРСМ.





⁴ За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа нефинансиските институции (јавни и останати).



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- По три месеци непроменето ниво, каматната стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор се намали за 0,03 п.п. и во август изнесува 1,58%. Надолната месечна промена во целост произлегува од падот на каматната стапка на денарските депозити со валутна клаузула (за 0,19 п.п.), при непроменета каматна стапка на депозитите во странска валута и раст на каматната стапка на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,03 п.п.). Анализирани на годишна основа, оваа каматна стапка е пониска за 0,02 п.п.
- Во август годинава, просечна каматна стапка на новопримените депозити⁵ на корпоративниот сектор изнесува 0,89%, што преставува пад за 0,33 п.п. во однос на претходниот месец. Падот е резултат на надолното поместување кај сите компоненти во рамките на оваа категорија: каматните стапки на денарските депозити со валутна клаузула, каматната стапка на депозитите во странска валута и каматната стапка на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,44 п.п., 0,14 п.п. и 0,02 п.п., соодветно). Во споредба со август минатата година, оваа каматна стапка бележи годишен пад од 0,60 п.п.

2. Каматни стапки на домаќинствата⁶



Извор: НБРСМ.

- Каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата, во август, изнесува 5,84% и забележа месечен пад од 0,02 п.п. Надолната промена се должи на намалувањето кај сите компоненти во оваа категорија, и тоа кај каматните стапки на кредитите одобрени во странска валута (за 0,03 п.п.) и кредитите во денари без и со валутна клаузула (за 0,02 п.п., соодветно). Гледано на годишна основа, каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата е намалена за 0,34 п.п.



⁵ Во графиконот којшто се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на корпоративниот сектор, прекилот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од корпоративниот сектор.

⁶ За потребите на ова соопштение, домаќинствата опфаќаат: физички лица, самостојни вршители на дејност и непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Кај просечната каматна стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата е остварен пад од 0,05 п.п. на месечна основа и таа изнесува 5,22%. Притоа, месечниот пад во целост произлегува од надолната промена кај каматните стапки на денарските кредити без валутна клаузула (за 0,11 п.п.), додека каматните стапки на девизните кредити и денарските кредити со валутна клаузула оствариле раст (за 0,14 п.п. и 0,01 п.п., соодветно). На годишно ниво, оваа каматна стапка забележа намалување за 0,13 п.п.



Извор: НБРСМ.

- Просечната каматна стапка на вкупните депозити на домаќинствата, овој месец, не забележа месечна промена и се задржа на нивото од 1,35%. Оваа каматна стапка на годишна основа е намалена за 0,05 п.п.
- Во август, кај просечната каматна стапка на новопримените депозити на домаќинствата⁷ е забележан месечен пад од 0,07 п.п., со што таа се сведе на нивото од 1,23%. Надолната промена произлегува од падот на каматните стапки на депозитите во странска валута и денарските депозити без валутна клаузула (за 0,04 п.п. и 0,02 п.п., соодветно), во услови кога не се примени денарски депозити со валутна клаузула. Просечната каматна стапка на новопримените депозити на домаќинствата бележи пад за 0,36 п.п., споредено на годишна основа.

⁷ Во графиконот којшто се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на домаќинствата, прекилот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од домаќинствата.



**Народна банка на Република Северна Македонија
Дирекција за статистика**

Придружни информации

Временски серии податоци: годишни, квартални и месечни податоци за пондерираните каматни стапки на банките и штедилниците [http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani kamatni stapki na bankite i stedilnicite nova metodologija od januari 2015 godina.nspх](http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani-kamatni-stapki-na-bankite-i-stedilnicite-nova-metodologija-od-januari-2015-godina.nspх)

Методолошки објаснувања:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf

Следни објавувања: Календар на објавување податоци

[http://www.nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar na objavuvanje podatoci.pdf](http://www.nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf)

Месечни податоци за каматните стапки: 31 октомври 2019 година (референтен пресек заклучно со септември 2019 година).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02 3215 181 локал 116 (или 112/ 110/108).